



од Трница, со љубов од 1945
природно, со вкус



ОВЧИ КАШКАВАЛ СО МАЈЧИНА ДУШИЦА И МАГДОНОС

ОВЧИ КАШКАВАЛ СО НАНЕ И БОСИЛЕК

Нутритивна вредност во 100 гр. производ:	
Енергетска вредност	1677kJ/404 kcal
Масти	32.0 г.
Од кои заситени масни киселини	18.3 г.
Јаглени хидрати	1.0 г.
Од кои шеќери	1.0 г.
Протеини	28.0 г.
Сол	2.5 г.

Единица мера	кг.
Парчиња во пакет	20
Пакети на палета	60
Рок на траење	12 месеци



Баркод: 2502511



Баркод: 2502512

ОВЧИ КАШКАВАЛ МЛАД

ОВЧИ КАШКАВАЛ 2 ГОДИНИ ЗРЕЕН

Баркод: 2502501



Баркод: 5300016

Нутритивна вредност во 100 гр. производ:	
Енергетска вредност	1824kJ/440kcal
Масти	32.0 г.
Од кои заситени масни киселини	18.3 г.
Јаглени хидрати	1.0 г.
Од кои шеќери	1.0 г.
Протеини	28.0 г.
Сол	2.5 г.

Единица мера	кг.
Парчиња во пакет	20
Пакети на палета	60
Рок на траење	12 месеци

МЕШАН КАШКАВАЛ

КРАВЈИ КАШКАВАЛ

КРАВЈИ КАШКАВАЛ



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	1455kj/350kcal
Масти	26.0 г.
Од кои заситени масни киселини	16.1 г.
Јаглени хидрати	1.8 г.
Од кои шеќери	1.8 г.
Протеини	28.0 г.
Сол	2.0 г.

Единица мера	кг.
Парчиња во пакет	20
Пакети на палета	60
Рок на траење	12 месеци
Баркод	2502515

Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	1234kj/297kcal
Масти	22.5 г.
Од кои заситени масни киселини	14.2 г.
Јаглени хидрати	1.4 г.
Од кои шеќери	1.4 г.
Протеини	22.2 г.
Сол	2.0 г.

Единица мера	кг.
Парчиња во пакет	24
Пакети на палета	80
Рок на траење	12 месеци
Баркод	2502599002406

Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	1447kj/348kcal
Масти	25.5 г.
Од кои заситени масни киселини	16.0 г.
Јаглени хидрати	1.8 г.
Од кои шеќери	1.8 г.
Протеини	27.8 г.
Сол	2.0 г.

Единица мера	кг.
Парчиња во пакет	15
Пакети на палета	50
Рок на траење	12 месеци
Баркод	2502536004104

МЕШАНО СИРЕЊЕ 300гр.



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	1086kj/262kcal
Масти	22.0 г.
Од кои заситени масни киселини	17.0 г.
Јаглени хидрати	1.0 г.
Од кои шеќери	1.0 г.
Протеини	15.0 г.
Сол	3.5 г.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	8
Пакети на палета	60
Рок на траење	12 месеци
Баркод	5319991913301

КОЗЈО СИРЕЊЕ 400гр.



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	1214kj/293kcal
Масти	25.0 г.
Од кои заситени масни киселини	18.8 г.
Јаглени хидрати	1.0 г.
Од кои шеќери	0.3 г.
Протеини	16.0 г.
Сол	3.5 г.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	8
Пакети на палета	60
Рок на траење	12 месеци
Баркод	5319991913011

ОВЧО СИРЕЊЕ 400гр.



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	1240kj/300kcal
Масти	26.0 г.
Од кои заситени масни киселини	18.8 г.
Јаглени хидрати	1.0 г.
Од кои шеќери	1.0 г.
Протеини	15.3 г.
Сол	3.5 г.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	8
Пакети на палета	60
Рок на траење	12 месеци
Баркод	5319991913028

СИРЕЊЕ ОД 3 ВИДА МЛЕКО



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	1165kj/281kcal
Масти	24.0 г.
Од кои заситени масни киселини	17.8 г.
Јаглени хидрати	1.0 г.
Од кои шеќери	0.8 г.
Протеини	15.3 г.
Сол	3.5 г.

Единица мера	кг.
Парчиња во пакет	16
Пакети на палета	50-60
Рок на траење	12 месеци
Баркод	2502538003945

ОВЧО СИРЕЊЕ



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	1239kj/299kcal
Масти	26.0 г.
Од кои заситени масни киселини	18.8 г.
Јаглени хидрати	1.0 г.
Од кои шеќери	1.0 г.
Протеини	15.3 г.
Сол	3.5 г.

Единица мера	кг.
Парчиња во пакет	16
Пакети на палета	50-60
Рок на траење	12 месеци
Баркод	2502502

МЕШАНО СИРЕЊЕ



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	1086kj/262kcal
Масти	22.0 г.
Од кои заситени масни киселини	17.0 г.
Јаглени хидрати	1.0 г.
Од кои шеќери	1.0 г.
Протеини	15.0 г.
Сол	3.5 г.

Единица мера	кг.
Парчиња во пакет	16
Пакети на палета	50-60
Рок на траење	12 месеци
Баркод	2502513

КРАВЈО СИРЕЊЕ



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	1049kj/250kcal
Масти	21.0 г.
Од кои заситени масни киселини	16.0 г.
Јаглени хидрати	1.0 г.
Од кои шеќери	1.0 г.
Протеини	15.0 г.
Сол	3.5 г.

Единица мера	кг.
Парчиња во пакет	16
Пакети на палета	50-60
Рок на траење	12 месеци
Баркод	2502532004146

БИЕНО СИРЕЊЕ



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	1357kj/326,4kcal
Масти	24.0 г.
Од кои заситени масни киселини	14.9 г.
Јаглени хидрати	1.6 г.
Од кои шеќери	1.6 г.
Протеини	26.0 г.
Сол	3.0 г.

Единица мера	кг.
Парчиња во пакет	18
Пакети на палета	40
Рок на траење	12 месеци
Баркод	2502514

КРАВЈО КИСЕЛО МЛЕКО



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	251kj/60kcal
Масти	3.2 г.
Од кои заситени масни киселини	2.0 г.
Јаглени хидрати	4.6 г.
Од кои шеќери	4.6 г.
Протеини	3.2 г.
Сол	0.12 г.

400 г.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	12
Пакети на палета	80
Рок на траење	35 дена
Баркод	5319991913516

ПРОБИОТСКО КИСЕЛО МЛЕКО

Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	191.1kj/45.5kcal
Масти	1.5 г.
Од кои заситени масни киселини	1.0 г.
Јаглени хидрати	4.6 г.
Од кои шеќери	4.6 г.
Протеини	3.4 г.
Сол	0.1 г.
Калциум	120 мг.

300 г.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	6
Пакети на палета	140
Рок на траење	35 дена
Баркод	5319991913691

КОЗЈО КИСЕЛО МЛЕКО 250гр.



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	324kj/78kcal
Масти	4.4 г.
Од кои заситени масни киселини	2.7 г.
Јаглени хидрати	5.1 г.
Од кои шеќери	5.1 г.
Протеини	4.4 г.
Сол	0.12 г.

Баркод: 5319991913448

ОВЧО КИСЕЛО МЛЕКО 250гр.

Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	397kj/97kcal
Масти	6.0 г.
Од кои заситени масни киселини	3.7 г.
Јаглени хидрати	4.3 г.
Од кои шеќери	4.3 г.
Протеини	6.0 г.
Сол	0.12 г.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	6
Пакети на палета	192
Рок на траење	35 дена

Баркод: 5319991913424

КИСЕЛА ПАВЛАКА

Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	842kj/204kcal
Маси	20.0 г.
Од кои заситени масни киселини	13.0 г.
Јаглени хидрати	3.5 г.
Од кои шеќери	3.5 г.
Протеини	2.5 г.
Сол	0.12 г.

400 г.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	6
Пакети на палета	120
Рок на траење	30 дена
Баркод	5319991913646



700 г.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	6
Пакети на палета	99
Рок на траење	30 дена
Баркод	5319991913646



КИСЕЛА ПАВЛАКА 180гр.

Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	635kj/154kcal
Маси	15.0 г.
Од кои заситени масни киселини	11.0 г.
Јаглени хидрати	2.0 г.
Од кои шеќери	2.0 г.
Протеини	2.7 г.
Сол	0.18 г.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	6
Пакети на палета	240
Рок на траење	30 дена
Баркод	5319991913585



ЈОГУРТ

1.5 кг.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	4
Пакети на палета	96
Рок на траење	25 дена
Баркод	5319991913653

250 гр.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	20
Пакети на палета	96
Рок на траење	25 дена
Баркод	5319991913561

Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	229kj/55kcal
Масти	2.8 г.
Од кои заситени масни киселини	1.9 г.
Јаглени хидрати	4.5 г.
Од кои шеќери	4.5 г.
Протеини	2.9 г.
Сол	0.12 г.



ЈОГУРТ

1 кг.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	6
Пакети на палета	105
Рок на траење	25 дена
Баркод	5319991913523

180 г.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	20
Пакети на палета	105
Рок на траење	25 дена
Баркод	5319991913561

Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	244kj/58kcal
Масти	3.2 г.
Од кои заситени масни киселини	2.2 г.
Јаглени хидрати	4.5 г.
Од кои шеќери	4.5 г.
Протеини	2.9 г.
Сол	0.12 г.

ЈОГУРТ 1 кг.



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:	
Енергетска вредност	144kj/34kcal
Масти	0.5 г.
Од кои заситени масни киселини	0.2 г.
Јаглени хидрати	4.5 г.
Од кои шеќери	4.5 г.
Протеини	2.9 г.
Сол	0.12 г.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	6
Пакети на палета	105
Рок на траење	25 дена
Баркод	5319991913653

СУРУТКА 1 кг.



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:	
Енергетска вредност	89kj/21kcal
Масти	0.1 г.
Од кои заситени масни киселини	0.08 г.
Јаглени хидрати	4.1 г.
Од кои шеќери	4.06 г.
Протеини	0.9 г.
Сол	0 г.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	6
Пакети на палета	/
Рок на траење	15 дена
Баркод	5319991913202

УРДА 750гр.



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:	
Енергетска вредност	277kj/66.13kcal
Масти	12.0 г.
Од кои заситени масни киселини	7.39 г.
Јаглени хидрати	1.7 г.
Од кои шеќери	0.18 г.
Протеини	11.37 г.
Сол	2.0 г.

Единица мера	парче
Парчиња во пакет	10
Пакети на палета	60
Рок на траење	30 дена
Баркод	5319991913004

ПИЛЕШКА ПАШТЕТА ЗА МАМА



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	1150kj/278kcal
Масти	25.9 г.
Од кои заситени масни киселини	4.6 г.
Јаглени хидрати	0.77 г.
Од кои шеќери	0.003 г.
Протеини	10.5 г.
Сол	1.34 г.

Паковање	50 гр.
Единица мера	парче
Парчиња во пакет	100 или 10
Пакети на палета	80 или 500
Рок на траење	5 години
Баркод	5319991913813

Паковање	100 гр.
Единица мера	парче
Парчиња во пакет	75 или 10
Пакети на палета	69 или 500
Рок на траење	5 години
Баркод	5319991913783

ПИЛЕШКА ПАШТЕТА ЗА МЕНЕ



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	1168kj/283kcal
Масти	26.6 г.
Од кои заситени масни киселини	4.1 г.
Јаглени хидрати	2.3 г.
Од кои шеќери	0.7 г.
Протеини	8.49 г.
Сол	1.6 г.

Паковање	50 гр.
Единица мера	парче
Парчиња во пакет	100 или 10
Пакети на палета	80 или 500
Рок на траење	5 години
Баркод	5319991913820

Паковање	100 гр.
Единица мера	парче
Парчиња во пакет	75 или 10
Пакети на палета	69 или 500
Рок на траење	5 години
Баркод	5319991913837

ПИЛЕШКА ПАШТЕТА ЗА ТАТО



Нутритивна вредност во 100 гр. производ:

Енергетска вредност	1168kj/283kcal
Масти	26.6 г.
Од кои заситени масни киселини	4.1 г.
Јаглени хидрати	2.3 г.
Од кои шеќери	0.7 г.
Протеини	8.49 г.
Сол	1.6 г.

Паковање	50 гр.
Единица мера	парче
Парчиња во пакет	100 или 10
Пакети на палета	80 или 500
Рок на траење	5 години
Баркод	5319991913769

Паковање	100 гр.
Единица мера	парче
Парчиња во пакет	75 или 10
Пакети на палета	69 или 500
Рок на траење	5 години
Баркод	5319991913776